



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Službeni vjesnik
Makedonije

2

7100 Skopje
Iah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 20 април 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 21

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 4 динари. — Претплата за 1972 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1 Пошт. факс 226. — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671.

184.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71 и 24/71), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА УВОЗОТ НА СЕРУМ И ВАКЦИНА

1. На увозот на 30.000.000 дози вакцина против вариола и 150 I (150.000 дози) хиперимун антивариоличен гаммаглобулин од тар. број 30.02/1 од Царинската тарифа, наместо царинската стапка предвидена во Царинската тарифа ќе се применува царинската стапка „Слободно“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-4864/1
6 април 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

185.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/71) во точка 3 зборовите: „1 април 1972 година“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари 1973 година“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-1255/1
24 март 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 31 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ТРСТЕНИК

I. Со Решението У бр. 411/70, од 29 јуни 1971 година, Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на член 31 од Правилникот за користење на средствата за работа на Одделението за внатрешни работи на Собранието на општината Трстеник, од 3 јуни 1970 година.

Со одредбите на член 31 од наведениот правилник беше пропишано дека за „новопримените работници, како и подоцнежното распоредување на работниците на работни места“ началникот на одделението врши процена на вредноста на работните места, односно дека за сите работници „при процената на вредноста на работното место и при распоредувањето на работниците на одредено работно место“ началникот на одделението „може да врши корекција (сведување) на вкупниот износ на бодовите и на вкупната маса на месечниот личен доход“.

Во меѓувреме одредбите на наведениот член се изменети со подоцнежниот правилник од 23 април 1971 година, со правно важење од 1 јануари 1971 година, па Судот во текот на постапката оцената на уставноста и на законитоста ја прошири и врз одредбите на новелираниот член 31 од Правилникот од 23 април 1971 година, со кои беше предвидено дека „за новопримените работници, како и подоцнежното распоредување на работниците на поделни работни места“ процената на вредноста на работното место и „одредувањето на вкупниот број бодови и на вкупната маса на месечниот личен доход со корекција (зголемување или намалување) ги врши Комисијата за кадри во согласност со началникот“.

II. Според Уставниот амандман XXI точка 3 став 2 и точка 4 став 1, личниот доход на работникот му се одредува зависно од резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес за успехот и развојот на организацијата што го дал со својот вкупен, минат и тековен труд во неа. Основите и мерилата на распределбата на средствата за лични доходи во основната организација на здружениот труд работниците ги утврдуваат самостојно во согласност со основите и мерилата што се утврдени со самоуправни спогодби и општествени договори; тие основи, според член 81 од Основниот закон за работните односи, зависат особено од видот на работните задачи на работникот на работното место, од сложеноста на работите што пред работникот поставуваат одредени задачи во поглед на работната способност, од степенот на влијанието на работникот врз унапредувањето на производната сила на трудот, од

условите на работата и сл, а степенот на влијанието на секој од нив врз обемот на учеството на работникот во распределбата се утврдува врз основа на мерилата, согласно со начелото на распределбата според трудот.

Распределбата на средствата за лични доходи како вкупност на сите форми на примања на работникот, на кои основот и условот се неговата работа во односната работна организација (аконтации во текот на годината, примања по завршната сметка и сл.), според член 83 од Законот, работната заедница може да ја врши само по основите и мерилата што ги утврдила со општиот акт и е должна да го утврдува по сите тие основи и мерила работниот придонес по кој работникот учествува во распределбата. Утврдувањето на критериумите на распределбата на средствата за лични доходи, според тоа, е уставна обврска на организацијата на здружениот труд, на која ѝ противстои правото на работникот неговото учество во таа распределба да се утврдува и оценува само според однапред одредените основи и мерила и според сите тие основи и мерила.

Уставниот амандман XV го потврди принципот дека во основните организации на здружениот труд носители на самоуправањето се работните луѓе и дека само тие суверено ја одредуваат надлежноста на работничкиот совет односно на друг соодветен орган. Со тој амандман се создадени услови за посодржајна и поширока самоуправна иницијатива на работните луѓе во основните организации на здружениот труд и за нивно што непосредно одлучување по сите суштествени прашања на работата и управувањето. Само одредени извршни функции работните луѓе во основните организации на здружениот труд можат да им ги доверуваат на одделни од работничкиот совет избрани и нему одговорни колегијални или индивидуални органи.

Комисијата за кадри што работната заедница или нејзиниот орган на управувањето ја формира за спроведување на кадровската политика од нив утврдена, според природата на својата задача е извршен орган, па не би одговарало на интенциите на наведениот амандман ако на неа би ѝ се доверило наместо работната заедница односно соодветниот орган на управувањето таа да одлучува за остварувањето на правата и за вршењето на должностите и обврските на работниците од работните односи.

Противно им е, поради тоа, на респективните уставни начела и на законските одредби правното регулирање во член 31 од наведениот правилник на Одделението за внатрешни работи на Собранието на општината Трстеник, од 3 јуни 1970 година, со кое на началникот на одделението му се дава овластување при процената на вредноста на работните места и при распоредувањето на работниците на одредени работни места да „може да врши корекција (сведување) на вкупниот износ на бодовите и на вкупната маса на месечниот личен доход“, значи, дека арбитражно може да ги зголемува или намалува оние лични доходи на работниците што за односните работни места се веќе утврдени според основите и мерилата установени со општиот акт. Неуставно и незаконито е, исто така, и правното регулирање во новелираниот член 31 на изменетиот Правилник за користење на средствата за работа на Одделението за внатрешни работи на Собранието на општината Трстеник, од 23 април 1971 година, со кој се пропишува дека „за новопримените работници, како и подоцнежното распоредување на работниците на поодделни работни места“ процената на вредноста на работното место и „одредувањето на вкупниот број на бодовите и на вкупната маса на месечниот личен доход со корекција (зголемување или намалување)“, значи, одредување на фактичната височина на личниот доход на работниците го „врши Комисијата за кадри во согласност со началникот“.

III. Од изложеното, а врз основа на член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и чл. 26 и 35 став

2 од Законот за Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија

О Д Л У Ч И

1. Учеството на работникот во распределбата на средствата за лични доходи се утврдува врз основа на сложеноста на работата и другите барања на работното место на кое работникот работи, сразмерно со резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес за успехот и развојот на организацијата што го дал со својот вкупен, тековен и минат труд во неа, а според основите и мерилата за распределба на личните доходи што работните луѓе во основните организации на здружениот труд непосредно и самостојно ги утврдуваат со општиот акт.

За остварувањето на правата и за вршењето на должностите и обврските на работниците од работните односи можат да одлучуваат само избраните органи на управувањето (работнички совет, совет) или непосредно работните заедници за основните организации на здружениот труд. Деловниот одбор, комисијата за кадри и слични колегијални тела, формирани автоматски според раководните функции или со именување а не со избор од страна на работната заедница или соодветен орган на управувањето, не можат да одлучуваат за прашања што се во неутуѓива самоуправна компетенција на работните заедници или на нејзините самоуправни органи.

2. Се поништуваат одредбите на член 31 од Правилникот за користење на средствата за работа на Одделението за внатрешни работи на Собранието на општината Трстеник, од 3 јуни 1970 година и одредбите на изменетиот член 31 од Правилникот од 23 април 1971 година.

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседавач судија Радојка Катиќ и судии д-р Борислав Благоевиќ, Раде Главик, Димо Кантарциски, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, д-р Иво Сунарик, Таип Таипи и Јоже Земљак.

У бр. 411/70
29 февруари 1972 година
Белград

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија,
судија,

Радојка Катиќ, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО 1970 ГОДИНА

I. Главниот директор и Советот на работната заедница на Службата на општественото книговодство — Централна Загреб со филијалите Бјеловар, Чакоев, Дубровник, Госпик, Карловац, Нашице, Осиек, Риека, Сплит, Шибеник, Вараждин, Вуковар, Забок, Задар, Загреб и Славонски Брод му поднесоа претставка на Уставниот суд на Југославија во која предлагаат да се поведе постапка за оцена на законитоста и уставноста на Одлуката за дополнително на Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година, што ја донесоа Советот на работната заедница на Службата и генералниот директор на седницата од 14 декември 1970 година. Подносителите на претставката истакнаа дека со наведената одлука е извршена повреда на

член 154 од Уставот на Југославија, на член 93 од Законот за Службата на општественото книговодство и на член 199 од Статутот на Службата. Во образложението на своите тврдења подносителите на претставката наведуваат дека Одлуката од 14 декември 1970 година е донесена со повратно дејство, бидејќи важењето на Одлуката е одредено од 1 јануари 1970 година, со што е повредена одредбата на член 154 од Уставот на Југославија. Член 93 од Законот за Службата на општественото книговодство предвидува дека формирањето и користењето на заедничките фондови на Службата како целина ќе се утврди со статутот или со друг општ акт, па со член 148 од Статутот на Службата и е предвидено приходите што ќе ги оствари филијалата со наплата според Тарифата на надоместоците на Службата да сочинуваат приход на филијалата, освен делот на надоместокот кој се издвојува за потребите на организационите единици за пошироките подрачја. Член 5 од Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година, според мислењето на подносителите на претставката, го ограничува износот на делот на надоместокот кој се издвојува за потребите на поширокото подрачје на таксативно одредените работни места чии трошоци се покриваат од тој дел на надоместокот, така што предвидува вишокот на средствата што ќе остане по намиравањето на потребите на поширокото подрачје да треба да им се врати на оние републики што го оствариле односниот вишок. Според тоа, заклучуваат подносителите на претставката, со средствата за покритие на издатоците на поширокото подрачје не можат да располагаат Советот на Службата и генералниот директор, туку можат само да ги користат во согласност со утврдената политика согласно член 93 од Законот за Службата на општественото книговодство. Конечно, подносителите на претставката сметаат дека со Одлуката од 14 декември 1970 година се одлучувало за обврските на организационите единици, па нацртот на Одлуката морал да биде изнесен на разгледување пред собирањето на работните луѓе заради изјаснување и давање забелешки, согласно член 199 од Статутот на Службата. Со оглед на тоа дека спорниот акт не е доставен на изјаснување во согласност со наведениот пропис, тоа е извршена повреда на постапката за донесувањето на општиот акт.

Во мислењето дадено во одговор на претставката, генералниот директор и Советот на работната заедница на Службата на општественото книговодство — Главна централа, Белград во целина ги побиваат наводите на претставката, оспорувајќи ја нивната основаност. Во прилог на своите тврдења наведуваат дека Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година е заснована врз одредбата на член 143 од Статутот на Службата, која предвидува секоја година за наредната година да се изработува план на приходите и расходите на организационите единици на Службата, врз основа на единствените критериуми и нормативи што ги утврдуваат Советот на Службата и генералниот директор. Со оглед на тоа дека е во прашање одлука за финансирање, нејзиното траење е еднакво на траењето на една сметковна година, а важноста ѝ истекува со донесувањето на завршната сметка за односната сметковна година. Поради тоа измените и дополненијата на одлуката, извршени во текот на траењето на сметковната година, не можат да се сметаат како акти што имаат повратно дејство, сè додека не се донесе завршната сметка за односната година. Во поглед наводите на претставката што се однесуваат на повредата на одредбата на член 93 од Законот за Службата на општественото книговодство, се истакнува дека Одлуката од 14 декември 1970 година ја донеле овластените органи во рамките на спроведувањето на законските овластувања, а согласно на член 148 став 2 од Статутот на Службата, кој предвидува одделни приходи на Службата, наплатени според Тарифата на надоместоците на Службата од царина, сојузен данок на промет и ка-

мати на фондовите во стопанството, да можат да се формираат на ниво на Службата. Со оглед на тоа дека со член 10 од Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година, донесена на 23 декември 1969 година, наведените приходи се предвидени за покритие на признаените трошоци на сите организациони единици, тие се формирани на ниво на Службата а мерилата и критериумите на распределбата на тие приходи ги утврдуваат Советот на Службата и генералниот директор, согласно член 150 од Статутот на Службата. Според тоа, со проширувањето на работните места што ќе се финансираат од вака формирани приходи на Службата, кое е извршено со Одлуката за дополнење на Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година, не е повредена одредбата на член 93 од Законот за Службата на општественото книговодство. Најпосле, бидејќи наведените средства веќе се формирани на ниво на Службата, со нивната прераспределба не се засегнуваат интересите на организационите единици што ги пресметале и наплатиле тие средства, па следствено на тоа не постоела обврска од член 199 од Статутот на Службата нацртот на Одлуката да им се достави на разгледување на собирањето на работните луѓе. Но, исто така посебно се истакнува дека при донесувањето на првобитниот текст на Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година од 23 декември 1969 година, нацртот на Одлуката им е доставен на изјаснување на организационите единици на Службата и дека при тој случај се собрани мислења и предлози на тие единици кругот на работните места што ќе се финансираат од средствата формирани на ниво на Службата да се прошири и со други работни места, а помеѓу другото и со работното место шеф на експозитурата. Советот на работната заедница и генералниот директор, при утврдувањето на текстот на Одлуката од 23 декември 1969 година, одлучиле за таквите предлози да се расправи дополнително, кога ќе се соберат податоци за притекувањето и распределбата на наведените средства. Доследно на тоа, кога финансиската служба поднесе извештај за средствата од кој се виде дека постојат расположиви непотрошени средства на ниво на Службата, Советот на Службата и генералниот директор ја донесоа спорната одлука, со која ги задоволија предлозите и барањата што се поднесени во текот на дискусиите за првобитниот текст на Одлуката од 23 декември 1969 година. На тој начин организационите единици сепак се изјаснија за Одлуката од 14 декември 1970 година пред нејзиното донесување.

II. Уставниот суд на Југославија, врз основа на поднесената претставка и мислењето дадено во одговор на претставката, најде дека има основни за препитување на уставноста и законитоста на Одлуката од 14 декември 1970 година, па на својата седница од 29 јуни 1970 година донесе решение за поведување постапка за оцена на уставноста и законитоста на Одлуката за дополнење на Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година. Во одговорот на решението за поведување постапка, Советот на Службата и генералниот директор, со потписи на главните директори на сите републички и покраински центри на Службата, освен Централата Загреб, ги потврдиле наводите и причините дадени во одговорот на претставката. На јавната расправа, што е одржана во Уставниот суд на Југославија на 5 октомври 1970 година, учесниците во постапката во целост останал при своите становишта, изнесени во писмените поднесоци.

III. Уставниот суд на Југославија, во претходната постапка и на јавната расправа го установил следното: Одлуката за дополнење на Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година, што ја донесоа Советот на Службата

и генералниот директор на седницата од 14 декември 1970 година, содржи одредба со која е предвидено дека трошоците на работното место на шеф на експозитурата во сите организациони единици на Службата ќе се покриваат од приходите наплатени според тарифниот став 23 од Тарифата, па на тој начин го прошири кругот на лицата чии трошоци се финансираат од ист извор, а кој бил утврден со член 10 од Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година од 23 декември 1969 година. Со Одлуката од 14 декември 1970 година е предвидено и дека таа ќе се применува од 1 јануари 1970 година.

За оцена на уставноста и законитоста на наведената одлука, беше суштествено да се утврди потеклото на средствата формирани на ниво на Службата, заради оцена на правниот режим што ќе се примени врз тие средства. Начинот на формирањето и на распределбата на средствата на Службата на општественото книговодство во начело е утврден со одредбите од Законот за Службата на општественото книговодство и од Статутот на Службата, и тоа така што секоја организациона единица на Службата, од приходите што ќе ги оствари, го утврдува својот вкупен приход и доход според обемот и квалитетот на извршените услуги. Остварениот доход организационата единица самостојно го распоредува, по основите и мерилата што ги утврдува со своите општи акти, а во согласност со Статутот на Службата. За утврдување на вкупниот приход и доход на организационите единици важат прописите предвидени за стопанските организации. Вкупниот приход и доход и распределбата на доходот на организационите единици се утврдуваат со завршните сметки на тие единици, а вкупниот приход и доход на Службата како целина претставува вкупен приход и доход на сите нејзини организациони единици. Со Статутот или со друг општ акт на Службата поблиску се одредуваат мерилата за учеството на организационите единици во приходите, фондовите што ги имаат организационите единици на Службата, формирањето и користењето на заедничките фондови на Службата како целина, начинот на здружувањето на средствата, и другите прашања во врска со средствата за работата на Службата.

Со Тарифата на надоместоците за работите и услугите на Службата на општественото книговодство за 1970 година, во тарифниот став 23 е предвидено за работите на евиденцијата, за работите на контролата и за информативно-аналитичките работи Службата да пресметува надоместок во износ од 3,1 од илјада на приходите на општествено-политичките заедници и на општествените фондови, пред нивната распределба. Со член 148 став 2 од Статутот на Службата е предвидено приходите наведени во тарифниот став 23, што ги сочинуваат надоместоците од царина сојузниот данок на промет и каматата на фондовите во стопанството, можат да се формираат на ниво на Службата. Со член 5 став 1 од Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година од 23 декември 1969 година е одредено наведените средства да се формираат на ниво на Службата, а да се распоредуваат на начинот предвиден во член 10 од Одлуката. Распоредот на средствата е извршен на тој начин што се предвидени работни места во сите организациони единици на Службата чии трошоци ќе се покриваат со приходите од тарифниот став 23 на Тарифата. На работните места од член 10 на Одлуката од 14 декември 1970 година им е додадено и работното место на шеф на експозитура во сите организациони единици на Службата.

Врз основа на опишаниот правен режим на финансиските средства на Службата на општественото книговодство и на начинот на нивното формирање и распределба, Уставниот суд на Југославија застана на становиштето дека средствата формирани на ниво на Службата служат за задоволување на единствените интереси на Службата како целина и дека нивната распределба, со-

гласно со наведените прописи, ја вршат Советот на Службата и генералниот директор. Во тој поглед, Одлуката од 14 декември 1970 година ја донесе овластените органи и во согласност со член 93 од Законот за Службата на општественото книговодство. Исто така, Судот застана на становиштето дека Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година е акт на планска распределба на средствата и дека тој како таков може да биде изменет и дополнет во текот на неговото извршување. Поради тоа Судот оцени дека не е извршена повреда на член 154 од Уставот на Југославија, бидејќи Одлуката од 14 декември 1970 година е донесена во текот на извршувањето на планот за 1970 година. Ваквото правно становиште на Судот се засновува врз одредбата на член 143 од Статутот на Службата која била правен основ за донесувањето на Одлуката од 23 декември 1969 година и на нејзиното дополнување од 14 декември 1970 година.

IV. Од друга страна, правниот режим на формирањето и користењето на финансиските средства на Службата на општественото книговодство, утврден со прописите важечки во моментот на донесувањето на Одлуката од 14 декември 1970 година, им обезбедува на организационите единици самостојно да го утврдуваат и распоредуваат остварениот вкупен приход и доход, на начинот предвиден со прописите што важат за стопанските организации, ако со Законот за Службата на општественото книговодство не е одредено поинаку. Со оглед на тоа дека со наведениот закон е предвидено дека со статутот или со друг општ акт поблиску ќе се одредат мерилата за учеството на организационите единици во приходите и во фондовите што се формираат за Службата како целина, произлегува дека без оглед на статутот и на другите општи акти не можат да се утврдат мерилата што би ги стеснувале самоуправните права на организационите единици во врска со располагањето со остварениот вкупен приход и доход.

Бидејќи со член 5 од Одлуката од 23 декември 1969 година е предвидено вишокот на средствата формирани на ниво на Службата, а непотрошени за намените одредени со таа одлука, да им се враќа на републиките во кои односниот вишок е остварен, тоа Советот на Службата и генералниот директор за да донесат општ акт со кој ги намалуваат износите на вишокот што треба да им се врати на републиките, на тој начин што би го зголемиле веќе утврдениот обем на користењето на тие средства, треба таквиот општ акт да го донесат на начинот и во постапката што се предвидени за донесување на општите акти со кои се одлучува за обврските на организационите единици на Службата. Постапката за донесување на наведениот вид општи акти е регулирана со член 199 од Статутот на Службата.

Во претходната постапка и на јавната расправа, Уставниот суд на Југославија утврди дека нацртот на Одлуката од 14 декември 1970 година не им бил доставен на собираите на работните луѓе на организационите единици на Службата заради изјаснување и давање забелешки, согласно член 199 од Статутот на Службата.

Уставниот суд на Југославија оцени дека примената на одредбата за постапката за донесување на општите акти во поглед изјаснувањето на собираите на работните луѓе по нацртот на општиот акт, не може да се замени со предлозите и мислењата што работните луѓе ги дале при донесувањето на порано важечкиот општ акт, а во конкретниот случај со предлозите ставени при разгледувањето на нацртот на Одлуката од 23 декември 1969 година. Освен тоа, Уставниот суд на Југославија смета дека волјата на работните луѓе, изразена на собираите на работните луѓе, може да се докажува само со записник воден за текот на соборот на работните луѓе, а записникот не може да го замени административен извештај или писмо на старешината на организационата единица во која е одржан соборот на работните луѓе.

Според тоа, бидејќи во постапката пред Уставниот суд на Југославија генералниот директор и претставникот на Советот на работната заедница на Службата на општественото книговодство — Главна централа, Белград, не дадоа докази дека нацртот на Одлуката од 14 декември 1970 година бил разгледуван на собириите на работните луѓе на организационите единици на Службата, тоа постапката за донесување на Одлуката за дополнително на Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година не е спроведена во согласност со член 199 од Статутот на Службата. Со тоа е извршена повреда на правата на самоуправувањето на работните луѓе кои, согласно со Амандманот XV на Уставот на Југославија, со наведениот член од Статутот го регулираше прашањето на одлучувањето во конкретниот случај, обусловувајќи го донесувањето на општиот акт со кој се одлучува за обврските на организационите единици, — со претходна изјава на волјата изразена на собириите на работните луѓе на организационите единици.

V. Согласно со напред изложеното, а врз основа на член 35 став 2 од Законот за Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија

одлучи

1. Се утврдува дека Одлуката за дополнително на Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година од 14 декември 1970 година му е спротивна на член 199 од Статутот на Службата, кој согласно на Уставот на Југославија, го регулира остварувањето на самоуправните права на работните луѓе на Службата на општественото книговодство.

2. Се поништува Одлуката за дополнително на Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година од 14 декември 1970 година.

VI. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседавач судија д-р Иво Сунариќ и судии д-р Борислав Благовик, Иван Божиќевик, д-р Александар Фира, Раде Главиќ, Радојка Катиќ, Димо Кантарциски, Ѓуро Меденица, Боривоје Ромиќ, Таип Таипи и Јоже Земљак.

У бр. 64/71
6 октомври 1971 година
Белград

Го заменува
претседателот
на Уставниот суд
на Југославија
судија,

д-р Иво Сунариќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 34 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69), на предлог од Извршниот совет на Социјалистичка Република Хрватска, Претседателот на Републиката донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НОВ КОМАНДАНТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

Се разрешува од должноста командант на Републичкиот штаб за народна одбрана на Социјалистичка Република Хрватска, генерал-полковникот Среќко Маноло.

За командант на Републичкиот штаб за народна одбрана на Социјалистичка Република Хрватска, се именува генерал-потполковникот Билобрк Мате.

Р. бр. 13/2
12 април 1972 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД О СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика се назначува д-р Винко Равниќар, началник на Одделение за организација и методологија во Институтот за медицина на трудот на Медицинскиот факултет во Љубљана.

Б. бр. 39
22 март 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за земјоделство се назначува инж. Џемал Драче, досегашен советник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање.

Б. бр. 40
5 април 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За помошник-сојузен секретар за земјоделство се назначува инж. Томе Кузмановски, досегашен помошник-сојузен секретар за стопанство.

Б. бр. 41
5 април 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

За помошник-директор на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба се назначува д-р Георги Трајковски, досегашен инспектор за меѓународен воздушен сообраќај, за меѓународен речен сообраќај и за граници во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Б. бр. 42
5 април 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За помошник-сојузен секретар за земјоделство се назначува инж. Владимир Дамјановиќ, досегашен советник на сојузниот секретар за стопанство.

Б. бр. 43
5 април 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Шујица Саво;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бедековиќ Владимир, Галиќ Роман, Хећимовиќ Грга, Рихтер Вјенцеслав, Томц Јосип, Жупаниќ Франьо;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Божиќ Милан, Дружинец-Срук Марија, Дуда Јосип, Комуњер-Птичар др Марија, Корасиќ Бранко, Ласиќ Влахо, Лојна Јосип, Перц инж. Милан, Прибичевиќ Љубица, Прохаска Миљенко, Радуловиќ Здравко, Рајчевиќ Војо, Тепшиќ Петар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алексиќ Милан, Бариќ др Љубо, Бек Филип, Биљан Драгутиќ, Блажевиќ Иван, Бојиќ Јерко, Бресан Алдо, Бушкаин Мате, Диминиќ Чедомил, Дражиќ Ђуро, Думичиќ Петар, Едер Станко, Хлад Мијо, Иванчиќ Иван, Јурас Божо, Јуриќ Андрија, Комерички Мијо, Левнаиќ Богдан, Листеш Марин, Магдиќ Иван, Мајнариќ Франьо, Марчетиќ Ђорђе, Маријан Гојко, Маркиш Мато, Михалец Мијо, Павелиќ Љубомир, Рончевиќ Милан, Срића Мирко, Тинтор Бојин, Уводиќ Марко, Узелац Божо, Узелац Душан, Витас Душан, Залар Славко, Зринишак-Косак Анкица, Зринишак Милан;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Батиниќ Милан, Бензон Мартин, Берениќ Винко, Берглес Александар, Берлан Јосип, Блажевиќ Марко, Босниќ Славољуб, Булава Јелица, Ђурчија Илија, Чекиќ Стево, Чорак Милан, Делиќ Кажимир, Дружиќ Марко, Ђумлија Антун, Ѓолнеговиќ Франьо, Галијаш Драган, Грбиќ Илија, Хећимовиќ Ауге, Јагодиќ Иван, Јакуш Јелка, Јерговиќ-Штефинишчак Марија, Јоксимовиќ Изета, Јовиќ Дане, Караповиќ Здравко, Кнок Мирко, Кордун Мате, Косановиќ Бранко, Ковачев-Калиман Франка, Кривиќ-Бариќ Марија, Кућиниќ Иван, Кундиќ Људевит, Кутлача-Муждало Зорка;

Лончариќ Примус, Ловриќ Гојко, Ловриќ Милутин, Лујајиќ Милан, Маричиќ Милан, Маринац Лука, Марион Јосип, Марковиќ Миле, Михајловиќ Алекса, Милош Иван, Муха Јосип, Муњас Перо, Николиќ Даница, Новосел-Дуљ Славица, Обрадовиќ Богдан, Павлица Дане, Пољак Берислав, Потковиќ Марија, Пунек Бранко, Секулиќ Гојко, Старчевиќ Јуре, Шапоња Чедо, Шарац Илија, Шево Марин, Шево Младен, Шимун-Прачинец Драгица, Шкоберне Станислав, Шкреб Катица, Шкундриќ Анка, Тијаниќ Мато, Травица Обрад, Трбојевиќ Мане, Тудор Војко, Угарковиќ Јелица, Велимировиќ Милић, Вујновиќ Ђуро, Зника Рудолф, Живковиќ Мила;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абрамовиќ Стјепан, Антолиќ Доминик, Баица Борис, Барбариќ Стјепан, Васариќ Милош, Баук Владе, Бек Иван, Беласиќ Иван, Берлан Виктор, Бимбасиќ Бранислав, Биндер Иван, Бишкуп Драгутиќ, Бобинац Крешо, Бокун Јурај, Борковиќ Саво, Боршиќ Антон, Боршиќ Франьо, Боршиќ-Думбовиќ Марија, Брајдиќ Иван, Брешки Мирко,

Брундић Драгутин, Будишин Милан, Бујић Ранко, Булајић Вождар, Буљан Јосип, Бутиган Антун, Буторац Карло;

Цар Иван, Царевећ Симо, Цекиновић Никола, Циндрић Никола, Црљенко инж. Валентин, Цуковић Владимир, Цвек Рудолф, Ђирић Јован, Џичарић Анте, Чосић-Вагнер Олга, Чубелић Ивица, Чунчић Антун, Чурчић Данко, Чврк Валент, Дабо Марко, Дедук Станко, Делић Драгутин, Дончевић Стјепан, Доњерковић Перо, Драчина Гојко, Дретар Драгутин, Дрводепић Звонко, Дујмовић Петар, Дукић Драгиша, Дуспер-Иванчић Ђурђица, Ђермановић Милан, Џапо Шиме, Ердељац Владо, Еркер Антун, Ероп Марко;

Фабри Јосип, Фарчић Иван, Фаркаш Јосип, Фет Јосип, Фишер Владо, Фрљак Томо, Гагић Тодор, Галековић Владимир, Галић Никола, Гашипарић Адам, Главочић-Pininsky-Топаловић Милица, Годићи Јанко, Голд Еуген, Гомбоши-Кучић Тонка, Грбић Јово, Грегорац Иван, Грубишић Ана, Грубјешић Петар, Гундак Франьо, Хабек Валентин, Хајндл Рихард, Хинић Милан, Хинић Стево, Хинкелман Иван, Хорват Драгутин, Хорват Драгутин, Хорват Јанко, Хорват Стјепан, Хорват Вјекослав, Илинић Стјепан, Иванчевић Живко, Иванишевић-Волић Дора, Иванушец Томо, Ивковић Станко;

Јагодић Томо, Јамникар Радослава, Јанда Бранко, Јањанин Стево, Јањушевић Ђорђе, Јашаревић-Јагодић Марица, Јелчић Љубомир, Јершек Драго, Јовановић Никола, Југовић Игор, Јухар Петар, Јуран Мира, Јуранко Јосип, Када Рудолф, Кадоић-Вујичић Ружа, Калајић Илзе, Калобота Маринко, Калинић Марин, Касељ Анте, Катић Јосип, Катунарић др Душко, Кекез Вице, Кершикла Маријан, Кешич Васо, Кезеле Владимир, Кихас Франьо, Кин Јосип, Кладарин Мирослав, Клепац Јанко, Кликовац Елза, Кљајић Симо;

Кнежевић Димитрије, Кнежевић Невенка, Кнок-Турчин Љуба, Колачевић Јуре, Колаковић Јосип, Коруга Стево, Коси Павлао, Ковач Луција, Ковачевић Мирко, Ковачић Мартин, Ковачић-Вичевић Рајка, Козјак Иван, Краповец Ивица, Крчмар Златко, Кривец Терезија, Крупица Аница, Куцељ Јосип, Купинић Владимир, Кушељ Јелка, Куштре Миливој, Кутин Иван, Кутлача Тодор, Лацковић Фабијан, Лакуш Иван, Лазић Петар, Лазовић Иван, Лекић Илија, Лентић Анте, Левак Бењамин, Ловреничић Јурај, Лучев Борис, Лукачек Валент;

Мађарчић Милан, Малбаша Вера, Марачић-Планчић Алице, Марић Мијо, Марић Томислав, Маринковић Љерка, Марков Иван, Маркулин Алојз, Мартиновић Златко, Машић Стево, Матошевић Стјепан, Матушка Стјепан, Мазалин Иво, Мажибрада Стево, Медић-Соколић Даница, Мештровић Анте, Михелчић Мато, Михеља Драго, Микша Владимир, Милишић Јосип, Милишић Љубо, Милош Вјенцеслав, Миловац Стево, Минковић Никола, Мировић Мартин, Младице Деса, Моро Даворин, Мославац Томо, Мраовић-Игрец Зорка, Мрђеновић Милош, Муха-Вагнер Лојзика, Надаревић-Диклић Душанка, Новак Иван, Новаковић Иван;

Облак Крешимир, Орландини Анте, Орловац Јуре, Остоић Неда, Островидов Михаел, Падежанин Раде, Пап Иван, Павелић Милан, Пажанин Јерко, Пелегрин-Павлић Љубица, Перичић Динка, Перичка Франьо, Перушина Марио, Петрић Петар, Пинтар Мато, Плетикосић Петар, Подруг Јозо, Подује Вељко, Подворец Јура, Погачић Бошко, Покец Драгутин, Полић-Влашић Марија, Посавец Валент, Пот-

коњак Богдан, Познановић Ђорђе, Пожежанец Станко, Прибић Дане, Приболшан Славко, Прибудић Звонко, Продановић Алојз, Припић Марко, Пустак Људевит;

Радетић-Стефановић Надежда, Радић Лука, Радмир Душанка, Рађеновић Ђуро, Рајки Стјепан, Ракић Никола, Ранчић Вјекослав, Ратковић Марко, Ратковић Мићо, Рогић Лука, Рогин Драгутин, Рогина Мијо, Рогуд Јозо, Рупчић-Голубић Анђела, Самболек Станко, Сарић Иво, Секулић Милан, Селци Иван, Север Франьо, Сихетић Иван, Симовић Љубиша, Скочај Вилибалд, Скулибер-Милетић Реза, Смолака Стипе, Собол Лаура, Србић-Жупанчић Јелка, Срчан Стјепан, Станчић Драгутин, Старчевић Иван, Стилиновић Милан, Стилиновић Никола, Стојић Душан, Стопић Гргур, Сулејманпашевић Весна;

Шајњчић Стјепан, Шапић Милош, Шаргач Стјепан, Шарпић инж. Дубравко, Шарпић Ђуро, Шаркан Алојз, Шапак Мијо, Шимичевић-Јушић Катица, Шимунић Ђуро, Школник Јосип, Шкроблић Владимир, Шлогар Милан, Шоп Јосип, Шоштарић Иван, Штамбук Војислав, Шунко Стјепан, Шуша Никола, Швастец Милован, Томас Франьо, Томашевић Ђуро, Томић Јозо, Траубер-Ђурасек Ружица, Трстењак Маријан, Веселин Марко, Везмар Богдан, Видовић Мартин, Влашић Стево, Волобујев-Турчин Драго, Врбенски Драгутин, Вргоч Иван, Вргоч Невенка, Врховац Младен, Врцељ Милан, Вучковић Божо, Вучковић Дамир, Вукмановић Стеван, Вуков Јерко, Вурцберг Јосип, Зајец Франьо, Залепугин Александар, Зелић Шиме, Зоричић Марко, Жакула Никола, Жалац Славко, Жегарац Илија, Жигић Милан;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Блаженић Анте, Кнежевић Ђорђе, Марковић Томислав, Шимлепа д-р Петар, Узелац Мићо;

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Фекетија-Јелић Мара;

за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арсенић Маринко, Барановић Зденка, Бижић Славко, Блануша Мирко, Бродарић-Копјар Ката, Чулина Вице, Дружинец-Срук Марија, Гржан Мартин, Гвоздић Ђуро, Ханжес Рудолф, Кесић Анте, Лаличић Хусо, Маријан Дане, Мароти Миро, Миличевић Војислав, Радованац Ђорђе, Рогинек Стјепан, Руљанчић Јуре, Сабљак Иван, Сунајко Милан, Шимуњак Мирко, Турк Мирко, Владетић Ђуро, Вукрес Владо;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Павлетиќ Карло, Рукавина-Дуиќ Мара;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аџемовиќ Грујо, Алфиревиќ Жељко, Балиќ Анте, Бараќ Милан, Варбариќ Радован, Варишиќ Иван, Бижиќ-Чаканиќ Даница, Вољешкиќ Јосип, Брадиќ-Мијаковец Марица, Брозкиќ Никола, Бубниќ Бранко, Булиќ Милован, Бунчиќ Драго, Буњевац Фрањо, Вуторац Марко, Џањко Гојко, Џекиновиќ Владимир, Џипчиќ Стјепан, Цветковиќ-Затко Драгица, Чосиќ Марин, Чукељ-Васиљевиќ Даринка, Чукељ Милан, Чупиќ Миле, Делиќ Јозо, Детељ Иван, Доричиќ Марица, Драгојевиќ Драган, Дремпетиќ-Оковиќ Катица, Ђокиќ Сретен, Ђуришевиќ Јакоб, Фајдиќ Јуре, Ферих Сретна, Филипај Јосип;

Габриелис-Посавец Амалија, Гале-Кузманиќ Анка, Галековиќ Антун, Галиќ Стјепан, Гиљановиќ Анте, Глумац Драган, Глумичиќ Милан, Глумичиќ Славко, Граховац Михајло, Грашиќ Драгутин, Гржаниќ-Крајачиќ Анкица, Гудан Бранко, Хоштер Алекса, Хребинец Ивица, Игрец Драго, Иванковиќ-Обраниќ Анкица, Јагодиќ-Галековиќ Анкица, Јанков Вељко, Јеловац Богдан, Калаусек Драгутин, Килих Петар, Кнезовиќ Станко, Колчин Игор, Кос Стјепан, Костањшек Фердинанд, Костел Људевит, Кошњак Илија, Ковачиќ-Топиќ Иванка, Козариќ Иван, Козлек Драгутин, Краљ Иван, Крамар Драган, Кричковиќ Никола, Кукуриќ Иван, Кулчар-Кнежевиќ Маријана;

Лазаревиќ-Шантек Славица, Лазиќ Богдан, Липотиќ Стипе, Макар-Рихтер Тонка, Макаровиќ Бислав, Малиновиќ Стево, Малоча Анте, Марушиќ Јоаким, Марушиќ Јосип, Маснец-Хабан Павица, Матушин Јурај, Мекер Драго, Михаличек Стјепан, Миќац Иван, Милета Албин, Милковиќ Јуре, Минђек Јурај, Модрушан Иван, Муратовиќ Фехим, Новковиќ Богдан, Окички Златко, Орбаниќ Драган, Орешковиќ Марија, Озимец Јурај, Паниќ Аугуст, Пањокта Вјера, Папиќ Јуре, Париповиќ-Шобат Вера, Павковиќ-Муњко Марица, Павковиќ Владо, Павлетиќ Марија, Павлица Никола, Павлиќ Марко, Павловиќ Чедомир, Перковиќ Катица, Петернац Иван, Петринец Божидар, Петровиќ-Томаш Анкица, Почуча Јово, Поје Иван, Половина-Павичиќ Анка, Пониквар Огон, Потнар Лука, Прохаска Јарослав, Пургар Иван, Радиќ Иван;

Раст Павле, Ратковиќ Миле, Секулиќ Никола, Сертиќ Радмила, Слоковиќ Вера, Смолчиќ Петар, Соколиќ Миле, Старчевиќ Мате, Стојановиќ-Пушиќ Анкица, Суботићанец Стјепан, Шамбар Иван, Шаркановиќ Симо, Шимек Јулио, Шинко Павао, Шкоро-Врањеш Катица, Шкртиќ Антун, Шмит-Шкојко Франка, Шувак-Коваќ Анкица, Шувак Валент;

Талакиќ Фадил, Тарандек-Мештровиќ Мира, Терзиќ Владо, Томековиќ-Урбаниќ Мирјана, Томљеновиќ Томислав, Тонковиќ Ђуро, Тот Фрањо, Трџица Бранко, Трчиќ Фрањо, Тушар Звонко, Валиќ Егон, Ваздар Вилим, Веверец Звонимир, Видец Петар, Вишиќ-Шимундиќ Иванка, Витез Иван, Влатковиќ Душан, Враће Хусо, Врличевиќ Јозо, Вучковиќ Душан, Вујичиќ Жарко, Вујновиќ Душан, Вукаловиќ-Ковачевиќ Катица, Вукелиќ Никола, Ву-

келиќ Томо, Вукмировиќ Милан, Зубак Алојз, Жажар Јосип, Жигиќ Никола, Жижкиќ-Матијевиќ Невенка.

Бр. 68

9 јуни 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод стодваесетгодишнината од основањето и работата, а за заслуги и постигнати успеси на културното издигање на нашите народи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Gasilska godba на рihала Капеле при Brežicah;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Михелиќ Винко, Путерле Франц, Regally Марјан.

Бр. 74

16 јуни 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

184. Решение за ослободување од плаќање царина на увозот на серум и вакцина — —	409
185. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија — — — —	409
Одлука за оцена на уставноста и законитоста на член 31 од Правилникот за користење на средствата за работа на Одделението за внатрешни работи на Собранието на општината Трстеник — — — — —	409
Одлука за оцена на уставноста и законитоста на Одлуката за дополнително на Одлуката за начинот на финансирањето на организационите единици на Службата на општественото книговодство во 1970 година	410
Назначувања и разрешувања — — — — —	413
Одликувања — — — — —	414
Меѓународни договори — — — — —	225